



АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Република Македонија

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги - СКОПЈЕ

До: д-р Зоран Трајчевски, директор

на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Примено: 12. 04. 2019

Орг. единица	Број	Прилог	Вредност
10	2226	1	

Врз основа на член 28 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), се доставува:

ПИСМЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕН ПРОГРАМСКИ НАДЗОР

1. Вид надзор: Вонреден, по претставки (две иницијативи на физички лица);
2. Субјект на надзорот: Телевизискиот програмски сервис на Трговското радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје;
3. Период опфатен со надзорот: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 и 14 март 2019 година;
4. Датум на извршување на надзорот: 12 април 2019 година;
5. Предмет на надзорот:
 - Член 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (заштита на малолетните лица од програми што би можеле да му наштетат на нивниот физички, психички или морален развој)
 - Правилник за заштита на малолетните лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 172/14)
6. Претходно изречена мерка: нема.
7. Констатации од надзорот:

Со вонредниот програмски надзор реализиран врз основа на претставки врз телевизискиот програмски сервис на Трговското радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје, емитуван на: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 и 14 март 2019 година, на државно ниво, не е констатирано прекршување на членот 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, ниту на одредби од Правилникот за заштита на малолетните лица.

Предмет на надзор во деновите опфатени со мониторингот беше играјот серијал „Далеку од дома“ во однос на правилата за заштита на малолетните лица (категоризацијата и периодот на емитување).



Наслов на емисијата	Датум на еmitувањето	Категорија на програмата	Период на еmitувањето	
			Почеток	Крај
<u>Далеку од дома</u> - играна програма – серијал;	1 март 2019 г.	<i>Втора категорија – програми што не се препорачуваат за малолетна публика, за кои е неопходен надзор од родител или старател</i>	19:47:40	20:51:10
	4 март		19:44:46	20:49:16
	5 март		19:47:40	20:55:00
	6 март		19:45:10	20:51:40
	7 март		19:45:00	20:44:47
	8 март		19:43:40	20:41:10
	11 март		19:44:15	20:47:30
	12 март		19:44:50	20:40:05
	13 март		19:55:20	20:54:12
	14 март		19:46:05	20:53:30

Серијалот „Далеку од дома“ (познат и под насловот – „Ранета љубов – *Tu si mi матковина*“) е теленовела со тематски фон во историскиот период од последните години на Отоманското царство и од Турската борба за независност (1919 г./’23 г.). ТВ Сител го прикажува во програмскиот термин од 19 часот и 45 минути, класифициран како - *програма од втора категорија, за која е неопходен надзор од родител или старател*.

При проверката на категоризацијата беа земени предвид критериумите од членовите 14 и 17 од Правилникот за заштита на малолетниците, и – не беше утврден прекршок.

Сцените со насиљство се ретки, а во секој случај кога се прикажува насиљство, тоа не е (сценариистичка/режисерска) цел сама за себе (спектакл), туку функционална илустрација на консеквентен драмски расплет. Бидејќи и односот меѓу ликовите е (пре)нагласено сентиментален (мелодраматичен: ликовите се и актерски, и костимографски и драматуршки стереотипни – репликите им се упростени на дијалошка размена морални поуки – хроизам/(веле)предавство, итн.), контекстуално - стилски се амортизиирани и сцените со насиљство: најчесто снимени со општи (далечен тотал) и со средни планови, прикажани низ ефект на забавено движење (*slow motion*) и преку елипса - монтажен рез пред очекуваните глетки на последици од насиљство, без графичко инсистирање на детали.

Предвид беше земен и програмскиот термин на наведените еmitувани епизоди – од 19:45 до 20:45 часот – односно фактот дека поголемиот дел од ефективните четириесетина минути по епизода навлегува во терминот по 20 часот, кога е зголемена веројатноста за семејно споделување (родителски/старателски надзор) на ТВ-содржината, а тогаш и Правилникот предвидува можност за прикажување програми класифицирани (и) во третата категорија – соодветни за деца од/над 12 годишна возраст -, категорија што е полиберална во однос на прикажувањето котроверзни теми. Инаку, на почетокот од еmitувањето, пак – од 17 декември 2018 година, серијалот „Далеку од дома“ бил еmitуван во програмскиот период од 22 до 23 часот.

8. Опис на прекршувањето: /

9. Предлог-мерка: /